



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски словенечки македонски албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 603-3-291-2

Четврток, 22 јули 1971

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

ГОД. XXVII

Цена на овој број е 6 динари. — Прегледатата за 1971 година внесува 270 динари — Редакција Улица Јована Ристика бр 1 Пошт фах 226. — Телефони централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Претплатна служба 51-733; Продажна служба 51-671

393.

Врз основа на член 16 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71 и 25/71), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ ВО СМИСЛА НА ЧЛ 16 И 17 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

1. Во Одлуката за утврдување на делот на девизите што работните организации можат да ги користат во смисла на чл. 16 и 17 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66, 48/66, 33/67, 54/67 и 9/69) по точка 5 се додава нова точка 5а, која гласи:

„5а. Во основицата за пресметување на процентите од оваа одлука и за примена на пресметаните проценти влегува и вредноста на машините и уредите од гранка 117 — Метална индустрија и од гранка 119 — Електроиндустрија, како и вредноста на бродовите извезени на кредит.“

2. Во точка 6 се додава нов став, кој гласи:

„Процентите од точ. 3 и 4 на оваа одлука согласно ќе се применат врз девизите наплатени според вкупната реализација на самостојната организација на здружениот труд во претпријатието.“

3. Процентите од точка 2 на оваа одлука можат да се пресметаат врз девизните приливи остварени почнувајќи од 1 јануари 1971 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 145

16 јули 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичич, с. р.

394.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за извршување на сојузниот буџет за 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/71 и 29/71), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ПОБЕЛНИТЕ УСЛОВИ И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО

1. Средствата за унапредување на водостопанството, предвидени во раздел 13, позиција 214, распоредна група 16-2-21 на Сојузниот буџет за 1971 година (во понатамошниот текст: средствата), чиј носител е Сојузниот секретаријат за стопанство (во

понатамошниот текст: носителот на средствата), можат да им се даваат на работните и други организации (во понатамошниот текст: корисникот на средствата) само за задачи предвидени со Програмата за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за 1971 година за унапредување на водостопанството (во понатамошниот текст: Програмата), која е составен дел на Одлуката за Програмата за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за 1971 година за унапредување на водостопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/71).

2. Средствата од позиција 1 до 5 на Програмата му се даваат на корисникот на средствата врз основа на договор за непосредно извршување на задачите. Договорот го склучуваат носителот на средствата и корисникот на средствата.

3. Претсметката на работите чие извршување е предвидено со договорот не може да се менува без одобрение на носителот на средствата.

Измена на претсметката се врши врз основа на образложено и документирано барање на корисникот на средствата.

4. Договорот склучен помеѓу носителот на средствата и корисникот на средствата, покрај другите податоци, треба да содржи: обврски и права на носителот на средствата во поглед исплатувањето на средствата и давањето аванси за извршување на задачите определени со договорот; обврска за вршење контрола на изведувањето на задачите и право за запирање на работите предвидени со Програмата ако тие не се изведуваат квалитетно и во согласност со Програмата; обврска на корисникот на средствата да ги изврши задачите во договорниот рок и да ги врати примените средства ако задачите не се извршени според договорот; обврска на корисникот на средствата да ги поднесува трошоците со кои се пречекорува претсметковната сума утврдена со договорот; како и одредба претсметковната сума да ги опфаќа и трошоците за организацијата на извршувањето на задачите, трошоците на постојан надзор, трошоците на конечната претсметка и трошоците на банката.

5. Исплатувањето на средствата за одредени задачи се врши соразмерно со обемот на извршените задачи, но најмногу до износ од 80% од претсметковната вредност, со тоа што останатите 20% да му бидат исплатени на корисникот на средствата по конечното пресметување на извршените задачи.

6. Ако задачите не можат да се завршат во рокот предвиден во договорот, поради пречки настанати од објективни причини, корисникот на средствата е должен за тоа да го извести носителот на средствата и да побара продолжување на рокот за извршување на задачите.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7470

13 јули 1971 година

Белград

Го заменува сојузниот секретар за стопанство.
Мухамед Халиќ, с. р.

395.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за определување на стоките за кои стоконите контингенти и девизните контингенти за 1971 година ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/70), на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, а по претходно прибавеното мислење од Сојузната стопанска комора, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1971 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/71, 15/71, 20/71 и 27/71) во точка 2 под 1 Репродукционен материјал, по редниот број 19 се додаваат шест нови редни броеви, кои гласат:

„Ред. број	Тарифен број од Царинската тарифа	Наименување	Количина односно вредност
19а	56.01/1а	Синтетични влакна: полиакрилни и полиамидни	74,730.00 дин.
19б	56.01/2а.1	Вештачки влакна вискозни: — цел-влакно од волнен тип	28,200.000 дин.
	56.01/2а.2	— цел-влакно од памучен тип	
19в	56.02/1	Влакна синтетични несечени, во кабли, освен полиестерски	6,160.000 дин.
19г	56.04/1а.2	Синтетични влакна: — чешлани: други	19,160.000 дин.
	56.04/1б.2	— други синтетични влакна	
19д	56.04/2а.1	Вештачки влакна: — чешлани: цел-влакно од памучен тип, сечено	490.000 дин.
	56.04/2б.1	— други: цел-влакно од памучен тип, сечено	
19ѓ	56.04/2а.2	Вештачки влакна: — чешлани: цел-влакно од волнен тип, сечено	220.000 дин.
	56.04/2б.2	— други: цел-влакно од волнен тип, сечено.“	

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 10017

8 јули 1971 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна
трговија,

Мухамед Хациќ, с. р.

396.

Врз основа на член 72, во врска со член 52 став 1 точ. 2, 6 и 7 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Der Spiegel“, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија, и тоа број 28 од 5 јули 1971 година и број 29 од 12 јули 1971 година.

Бр. 650-1-22/34
14 јули 1971 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,

Лука Бановиќ, с. р.

397.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за извршување на сојузниот буџет за 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/71 и 29/71), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузниот геолошки завод издава

НАРЕДБА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА

1. Средствата за геолошко-рударски истражувачки работи предвидени во раздел 30 позиција 410, подгрупа 16-2 на Сојузниот буџет за 1971 година, чиј носител е Сојузниот геолошки завод (во понатамошниот текст: Заводот) се користат за намените предвидени со Програмата за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за 1971 година за геолошко-рударски истражувачки работи (во понатамошниот текст: Програмата), која е составен дел на Одлуката за Програмата за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за 1971 година за геолошко-рударски истражувачки работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/71).

2. Во рамките на средствата распоредени со Програмата за одделни видови геолошко-рударски истражувачки работи, Заводот ги утврдува подрачјата, објектите и работите, како и височината на средствата потребни за тие истражувања.

3. Заради извршување на Програмата Заводот склучува со организациите што се занимаваат со изведување геолошко-рударски истражувања (во понатамошниот текст: изведувачите на работите) договори за изведување на геолошко-рударски истражувачки работи.

4. Геолошко-рударските истражувачки работи од Програмата им се отстапуваат на изведувачите на работите по пат на јавно наоѓавање, собирање на писмени понуди или со непосредна погодба.

5. Геолошко-рударските истражувачки работи од Програмата се договараат врз основа на проектот и претсметката на изведувачите на работите

прифатени од страна на Заводот и од другите учесници во финансирањето на тие работи.

6. Договорот од точка 5 на оваа наредба, покрај општите податоци, треба да содржи: вкупен износ на средствата потребни за извршување на геолошко-рударските истражувачки работи, со назначување на средствата предвидени со сојузниот буџет и на средствата за учество; спецификација на работите; рок во кој треба да се извршат работите; обврски на изведувачите на работите во поглед поднесувањето извештај и елаборат, како и во поглед начинот на изведувањето на работите и начинот на трошењето на средствата; обврски на учесниците во финансирањето на работите во поглед обезбедувањето средства за учество.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 759/1

9 јули 1971 година

Белград

Директор
на Сојузниот
геолошки завод,
Павле Пејовиќ, с. р.

398.

Врз основа на член 208д ст. 1 и 6 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70 и 15/71, со исправката во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/71) собранијата на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на СР Босна и Херцеговина, СР Македонија, СР Словенија, СР Србија вон од териториите на САП, СР Хрватска, СР Црна Гора, САП Војводина и САП Косово, донесоа

О Д Л У К А

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Се образува Сојуз на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија (во понатамошниот текст: Сојузот на заедниците), како заедничка самоуправни организација за вршење работи од заеднички интерес за сите заедници на пензиското и инвалидското осигурување (во понатамошниот текст: заедниците).

Седиштето на Сојузот на заедниците е во Белград.

Член 2

Сојузот на заедниците, во рамките на самоуправниот договор:

1) организира меѓусебна соработка на заедниците заради регулирање на одредени меѓусебни односи, заради остварување на заедничките интереси и размена на искуства во регулирањето на правата и обврските од пензиското и инвалидското осигурување;

2) дава предлози и мислења за склучување на меѓународни односно меѓудржавни конвенции и спогодби што се однесуваат на пензиското и инвалидското осигурување;

3) врши работи на орган за врска со соодветните странски органи, склучува спогодби со тие странски органи за меѓусебни права и обврски и врши други работи во врска со спроведувањето на конвенциите односно спогодбите, кога за тоа со важечките прописи е овластен;

4) соработува со странските национални организации на пензиското и инвалидското осигурување, со Меѓудржавната организација за социјална сигурност и со други соодветни меѓународни организации;

5) врши работи што со закон се ставени во надлежност на Југословенската заедница на социјалното осигурување и на Сојузниот завод за социјално осигурување, како и други работи што од заедниците односно од одделна заедница ќе му се доверат.

Член 3

Орган на управувањето на Сојузот на заедниците е Советот на Сојузот на заедниците (во понатамошниот текст: Советот) во кој заедниците избираат по три претставници.

Советот има претседател и заменик-претседател.

Претседателот на Советот го претставува Сојузот на заедниците.

Советот ќе се конституира и ќе започне со работа најдоцна 8 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Статутот на Сојузот на заедниците го донесува Советот.

Предлог-статутот на Сојузот на заедниците Советот ќе го изработи најдоцна до 30 септември 1971 година и ќе им го достави на заедниците на мислење и на давање согласност.

Советот го донесува статутот со двотретинско мнозинство гласови на сите членови на Советот.

Статутот мора да биде донесен најдоцна до 31 декември 1971 година.

Член 5

До донесувањето на статутот стручните, финансиските и административните работи од надлежност на Сојузот на заедниците ќе ги врши службата на досегашниот Сојузен завод за социјално осигурување, како стручна служба на Сојузот на заедниците.

Член 6

Програмата на дејноста на Сојузот на заедниците за второто полугодие на 1971 година, како и финансиските средства потребни за реализација на програмата и за други заеднички потреби (финансиски план), ќе ги утврди Советот во договор со заедниците.

Финансиските средства од став 1 на овој член ќе ги обезбедат заедниците на начинот како што е вршено обезбедувањето средства за финансирање на Југословенската заедница на социјалното осигурување во првото полугодие на 1971 година.

Член 7

До донесувањето на статутот на Сојузот на заедниците Советот со опит акт ќе ја регулира постапката за работа на Сојузот на заедниците, ќе ја прошири организацијата на стручната служба и систематизацијата на работните места и ќе именува раководител на стручната служба на Сојузот на заедниците и ќе ги одреди неговите овластувања.

Член 8

Ова одлука влегува во сила паредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на СР Босна и Херцеговина, СК бр. 98/71 од 31 мај 1971 година

Претседател,

Радивоє Калаба, с. р.

Собрание на Засдницата на пензиското и инвалидското осигурување на СР Македонија, бр. 82/3 од 15 јуни 1971 година

Претседател,

Мара Минанова, с. р.

Собрание на Засдницата на пензиското и инвалидското осигурување на СР Словенија, Шт. с-17/7-71 од 1 јуни 1971 година

Претседател,

Јоже Глобачник, с. р.

Собрание на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на СР Србија вон од териториите на САП — 01/1 бр. 6752/1 од 25 јуни 1971 година

Претседател,

Момир Бошковиќ, с. р.

Собрание на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на СР Хрватска, СЗМИ-бр. 29/71 од 27 мај 1971 година

Претседател

Иван Кошкиќ, с. р.

Собрание на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на СР Црна Гора, СЗПИО бр. 39/71 од 15 јуни 1971 година.

Претседател,

Душан Маровиќ, с. р.

Собрание на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на САП Војводина, бр. 04-81/17-68 од 24 мај 1971 година

Потпретседател,

Јосип Тот, с. р.

Собрание на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на САП Косово, бр. 1050 од 25 јуни 1971 година

Претседател,

Рефик Агај, с. р.

399.

Врз основа на член 6 од Одлуката за образување Сојуз на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/71), во договор со заедниците на пензиското и инвалидското осигурување, Советот на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ЈУЛИ—СЕПТЕМВРИ 1971 ГОДИНА

1. До утврдувањето на програмата на дејноста на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија и до обезбедувањето на потребните финансиски средства за реализација на таа програма и за други заеднички потреби во второто полугодие на 1971 година, ќе се врши привремено финансирање на потребите на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија за јули, август и септември 1971 година.

Средствата за привременото финансирање се обезбедуваат од придонесот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување, и тоа во износ од 1,079.085 динари.

2. Износот од точка 1 на оваа одлука го обезбедуваат заедниците на пензиското и инвалидското осигурување, и тоа:

	Динари
1) СР Босна и Херцеговина	139.235
2) СР Македонија	65.815
3) СР Словенија	179.105
4) СР Србија	243.475
5) СР Хрватска	289.225
6) СР Црна Гора	31.140
7) САП Војводина	112.365
8) САП Косово	18.725

3. Заедниците на пензиското и инвалидското осигурување ќе го уплатат придонесот од точка 2 на оваа одлука во три еднакви месечни рати на жиро-сметката на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3/71

30 јуни 1971 година

Белград

Совет на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија

Претседател,

Игнац Нагоде, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРАВИЛНИЦИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ВИШАТА ПЕДАГОШКА ШКОЛА ОД БЕЛГРАД

I. Група професори од Вишата педагошка школа од Белград му поднесоа барање на Уставниот суд на Југославија да се поведе постапка за оценување на законитоста на оние одредби од правилниците

за распределба на личните доходи на работниците на Вишата педагошка школа од Белград од 30 октомври 1970 година и од 26 март 1971 година, што се однесуваат на определувањето на личните доходи на професорите на кои, врз основа на член 102 став 2 од Основниот закон за работните односи, не им престанала работата во училиштето иако им е укинато работното место. Сметајќи дека има основ да се оцени согласноста на наведените правилници со Основниот закон за работните односи, Судот го прифати барањето за поведување постапка.

II. Врз основа на доказите и изјавите од подносителите на барањето и од претставникот на Вишата педагошка школа дадени во писмените поднесоци и на јавната расправа, е утврдена следната фактична состојба:

Поради измените на наставниот план и програмата на Вишата педагошка школа, до кои дојде врз основа на заклучокот на Собранието на Социјалистичка Република Србија за мерките за рационализација на мрежата и на структурата на високошколските установи, укинати се работните места на наставници по француски, англиски и руски јазик, како и работните места на наставници по историја и географија. Со укинувањето на работните места дојде до престанок на работата на еден број наставници односно до нивно распоредување на други соодветни работни места, додека на другиот број наставници што не се распоредени не им престанал работниот однос поради примена на член 102 став 2 од Основниот закон за работните односи. Според таа законска одредба, без согласност на работникот не може да престане работата ниту во случај на укинување на работното место ако се во прашање работници кои имаат најмалку 30 години (жени — најмалку 25 години) пензиски стаж.

По измените на наставниот план и програмата на Школата донесен е Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Вишата педагошка школа од 30 октомври 1970 година, кој подоцна во текот на учебната година е заменет со Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Вишата педагошка школа од 26 март 1971 година. И во едниот и во другиот правилник при определувањето на височината на личните доходи на работниците се тргна од принципот дека основниот дел на личниот доход им припаѓа на сите работници што се во работен однос, а додаток за одржување на редовни часови на предавања и вежби дека може да им се додели само на оние наставници што одржуваат редовни часови на предавања и вежби. Основниот дел на личниот доход се изразува во поени, чиј број зависи од сложеноста и тежината на работата и од одговорноста на работното место, додека посебниот додаток за одржување редовни часови на предавања и вежби се определува според бројот на годините поминати во вршење на работите од својата струка. Бројот на поените за основниот личен доход на професор на Вишата педагошка школа изнесува до 700, а бројот на поените за наведениот додаток ако професорот има над 30 години поминати во вршење на работите од својата струка изнесува 200.

Според изложеното, Вишата педагошка школа во наведените правилници поаѓа од тоа дека во определувањето на личниот доход на професорите мора да постои разлика помеѓу оние чие работно место не е укинато и оние чие работно место е укинато. Имајќи предвид дека се во прашање професори кои имаат над 30 години (жени над 25 години) пензиски стаж, разликата во личните доходи изнесува 200 поени во однос на другите професори со исти години служба и со исти квалификации. Со други зборови тоа значи дека професорите на кои работното место не им е укинато добиваат доход кој за нешто повеќе од една третина е поголем од доходот на професорите чие работно место е укинато.

III. Врз основа на ваквата фактична состојба, земајќи го предвид мислењето на Сојузниот совет за труд, на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија и на Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура, Судот приде кои оценка на прашањето дали ваков начин на одредување на личните доходи е во согласност со законот. Оценувајќи го ова прашање Судот тргна од становиштето дека Вишата педагошка школа, врз основа на член 83 од Основниот закон за работните односи, е овластена самостојно да ги утврдува основите и мерилата според кои ја врши распределбата на средствата за лични доходи и да го утврдува работниот придонес според кој работниците учествуваат во распределбата. Меѓутоа, таквото овластување на Школата може да биде користено само под условите определени во законот.

Во член 102 став 2 од Основниот закон за работните односи е предвиден исклучок од правилото дека на работникот му престанува работата и без негова согласност ако му е укинато работното место. Работниците кои имаат најмалку 30 години (жени — најмалку 25 години) пензиски стаж остануваат на работа во истата работна организација иако им е укинато работното место. Според сфаќањето на Судот таа законска одредба, иако изречно не им гарантира одреден личен доход на работниците чие работно место е укинато, треба да се сфати така дека на работникот кој и по укинувањето на работното место останува во работната организација мора да му биде обезбеден личен доход кој не може да биде суштествено различен од личниот доход на работниците кои останале на своите работни места, а кои ги исполнуваат истите услови за вршење на работите на тие работни места. При тоа, основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи што се одредени со општите акти на работната организација важат еднакво како за работниците чии работни места се укинати така и за работниците кои остануваат на работа. Судот имено смета, ако се тргне од становиштето дека работната организација може да им ги одредува без никакво ограничување личните доходи на работниците чии работни места се укинати, дека член 102 став 2 на Основниот закон за работните односи не би претставувал заштита која беше основен мотив на законодавството и би ги довел работниците во положба правото на старосна пензија да го остваруваат со значително пониски лични доходи.

Во овој случај, според мислењето на Судот, Советот на Вишата педагошка школа донесувајќи ги правилниците во 1970 и 1971 година очигледно тргнало по патот на одредување различни основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи на работниците чии работни места се укинати, а што е спротивно на смислата на член 102 став 2 на Основниот закон за работните односи.

Судот ги ценеше и наодите на претставникот на Вишата педагошка школа, изнесени на јавната расправа, за тоа дека би било спротивно на уставниот принцип на распределба според трудот ако наполно би се изедначиле работниците кои работат и работниците кои не работат. Судот го прифаќа становиштето дека еден од основните принципи на Уставот е личниот доход на работниците да се одредува според трудот. Меѓутоа, од друга страна треба да се има предвид дека овде е во прашање една ситуација, кога во извесна мера се запоставува тој уставен принцип заради обезбедување на уставниот принцип за сигурноста на работниот човек и за гарантирањето на неговите основни права. При тоа Судот смета дека принципот на распределба според трудот треба да се сфати така што да не може да се исклучи минатиот труд при одредувањето височината на личните доходи на работниците.

IV. Бидејќи Основниот закон за работните односи утврдува одредени права на работниците на кои не им престанува работата иако работните места им се укинати, а не одредува од кои средства можат да се реализираат правата на личниот доход, во

текот на јавната расправа е покренато прашање како можат работните организации, а посебно уставните, да обезбедат финансиски средства за реализација на овие права за работниците на кои се однесува член 102 став 2 од Основниот закон за работните односи.

По повод ова прашање Судот не сметаше за потребно да оценува каква ситуација постоела во Вишата педагошка школа во 1970 и 1971 година и дали на Школата ѝ биле обезбедени финансиски средства за исплата на личните доходи на професорите чии работни места се укинати. Меѓутоа, Судот смета дека постои обврска на органот односно организацијата што обезбедува средства за редовната дејност на Школата да обезбеди и средства за реализација на со закон утврдените права на професорите кои остануваат во училиштето а чии работни места се укинати. Средствата за исполнување на овие законски обврски не мораат да ѝ се дадат на Школата посебно, ако тоа одговара на начинот на финансирањето на Школата, туку тие можат да бидат дадени и како дел на вкупните средства за финансирање на редовната дејност на училиштето. Меѓутоа, во тој случај Школата, како што е речено погоре, не може да утврдува други основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи на професорите кои остануваат во училиштето а чии работни места се укинати.

V. Врз основа на член 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 35 став 2 од Законот за Уставниот суд на Југославија, а по одложаната јавна расправа, Уставниот суд на Југославија

одлучи

1. Одредбата на член 10а од Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Вишата педагошка школа од Белград, од 30 октомври 1970 година, до колку со неа се исклучува правото на додаток за одржување на редовни часови на предавања и вежби на професорите на кои не им престанала работата иако им се укинати работните места, не беше во согласност со член 102 став 2 од Основниот закон за работните односи.

2. Одредбите на чл. 11 и 12а од Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Вишата педагошка школа од Белград од 26 март 1971 година не се во согласност со Основниот закон за работните односи, до колку со нив им се исклучува правото на додаток за одржување редовни часови на предавања и вежби на професорите на кои не им престанала работата иако им се укинати работните места (член 102 став 2 од Законот).

3. Оваа одлука (точ. 1 и 2) произведува правно дејство предвидено во член 31 став 1 точка 4 на Законот за Уставниот суд на Југославија.

4. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на СФРЈ“ и во Вишата педагошка школа во Белград на начинот на кој се објавуваат општите акти на Школата.

VI. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседател на Судот Благо Јовановиќ и членови на Судот Иван Божичевиќ, Неда Божиновиќ, д-р Асен Грунче, Радојка Катик, д-р Александар Фира, Никола Срзентиќ, д-р Иво Сунариќ и Јоже Земљак.

У бр. 530/70

9 јуни 1971 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,

Благо Јовановиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на член 34 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/69), а на предлог од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА И ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМАНДАНТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

1. Се разрешува од должноста на командант на Републичкиот штаб за народна одбрана на Социјалистичка Република Црна Гора Видое Жарковиќ, поради зафатеност на други работи.

2. Се именува за командант на Републичкиот штаб за народна одбрана на Социјалистичка Република Црна Гора Крста Грозданиќ, досегашен републички секретар за народна одбрана.

Р. бр. 596/1
8 јули 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците во кои раководат, како и за создавање услови за постигање исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

санитетските полковници: Биочина Мате Јозо, Краљевиќ Алејарда Љубомир, Милано Салватора Антонио;

пешадиските полковници: Контиќ Живка Видоје, Станчиќ Нике Мате;

артилерискиот полковник: Станковиќ Бранка Миливоје;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

капетаните на воен брод: Бабиќ Алексе Ђокан, Кржељ Ђуре Никола;

полковникот на оклопни единици: Баџим Мате Крсто;

морнаричкотехничките полковници: Добрић Ивана Драго, Мартинац Ивана Кузма, Полута Ивана Спасо, Сумић Мате Вјeko;

полковникот на АВХ одбрана: Добша Мије Јосип;

артилерискиот полковник: Фраќковиќ Ивана Винко;

полковниците на правна служба: Јандрић Мате Бранко, Матошиќ Пашка Дане, Соколиќ Милана Томислав;

санитетските полковници: Орландини Божа Иво, Палчок Изака Ведрач, Пејић Милана Александра, Пернуш Франца Фрањо, Протега Марка Крунислав, Слишковић Ивана Златко;

капетани фрегате: Антић Ивана Јосип, Чоловић Тодора Петар, Фрагачић Ивана Јосип, Хуић Данице Иван, Ивошевић Панте Дршан, Јаковљев Петра Љубомир, Крњац Томе Мирко, Курсар Јуре Анте, Мاستиловић Марка Бранко, Милошев Раде Александар, Смољан Блаже Анђелко, Срзентић Шиме Анте, Шатарца Балде Ивослав, Шперац Марина Петар, Томић Марка Владо;

артилериските потполковници: Аш Антона Анто, Бјелица Милана Саво, Церималић Омера Касим;

интендантските потполковници: Батинић Миле Ђуро, Бошковић Јакова Вицко, Колрчина Мате Лука, Марковић Илије Петар, Срзентић Шиме Иван;

морнаричкотехничките потполковници: Цимпић Ђорђа Саво, Јуришић Стјепана Миљенко, Стошић Линарда Маргин, Валенчић Фрање Станислав;

потполковникот на авијација: Дракулић Николе Милош;

потполковникот за врска: Флоршић Драгутинца Фердо;

техничките потполковници: Герица Анте Анте, Јурковић Луке Никола;

потполковниците на финансиска служба: Грбац Стјепана Маријан, Рођић Симе Дамјан;

потполковникот на градежна служба: Јакаша Ивана Дује;

пешадиските потполковници: Мијић Јакова Мате, Модрић Андрије Иван, Новина Франца Матија, Радован Рафаела Вицко, Зупенич Едварда Албин;

капетаните на корвета: Антић Стјепана Витомир, Хрвој Мартина Звонко, Јокић Милоша Љубивоје, Клиба Ивана Цвјетко, Лешњак Јанка Станислав, Миливојевић Стојана Никола, Мирковић Мирка Милан, Павловић Иве Анте, Шпадијер Ристе Давор, Валчић Јозе Фрањо, Врвишчар Мартина Јоже, Жупановић Петра Анте;

мајорот за врска Бакија Хасана Спахо;

техничките мајори: Брајевић Ивана Анте, Тврдић Анте Миленко;

интендантските мајори: Етеровић Јуре Иво, Гробица Рафаела Зорко, Митрић Луке Јово, Тешовић Јеврема Момир;

артилерискиот мајор: Сорајић Крсте Радослав;

поручниците на воен брод: Херо Миховила Марјан, Стојнић Антона Реденто;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

капетанот на фрегата: Фурлан Јосипа Мирко; морнаричкотехничкиот мајор: Денона Марка Марко;

капетаните на корвета: Новковић Богослава Милош, Шарац Матије Момир;

ветеринарскиот мајор: Станимировић Михајло Јован;

интендантските мајори: Воркапић Илије Никола, Вулић Ивана Недељко;

техничкиот капетан I класа: Бућан Шпире Смилко;

интендантските капетани I класа: Димитров Димитра Ламбо, Жуљевић Михајла Фрањо;

поручникот на воен брод: Гугић Николе Никола; капетаните I класа на градежна служба: Марковић Љубомира Спасоје, Немчевић Марка Милан; савитетските капетани I класа: Просениќев Неке Томо, Шарић Стјепана Марко, Шћекић Николе Миодраг;

капетанот I класа на АВХ одбрана: Сремчевић Милисаво Милија;

пешадискиот капетан I класа: Шуловић Тихомира Јован;

капетанот I класа за врска: Зеќ Косте Божо;

интендантските капетани: Аритоновић Милоша Анђелко, Јевтовић Чедомира Миодраг, Селаковић Радише Бранко;

капетаните на градежна служба: Думанић Винка Дамир, Његован Виктор Анте, Жуван Ивана Јаков;

капетанот за врска: Ђорђевић Јована Властимир;

санитетските капетани: Лукић Борисава Ђураћ, Нанушевић Тодора Наум, Радовић Раде Спасоје;

техничкиот капетан: Митић Витомира Милун; пешадискиот капетан: Павловић Војислава Томислав;

капетаните на правна служба: Почуча Миле Никола, Станивук Илије Недељко;

морнаричкотехничките поручници: Будиша Мије Иван, Доњар Мате Антон, Јаковљевић Александар Петар, Риглер Бруна Атхос, Самарџић Вида Павао, Стојадиновић Косте Милинко, Вуковић Бошка Јован;

поручниците на корвета: Дојић Милана Станимир, Дрновшек Јернеја Херман, Ђоровић Самаила Витомир, Хедл Јосипа Владимир, Хоца Адема Бајрам, Јаначковић Александра Мирко, Јанковић Милића Душан, Јурић Гене Илија, Кимер Вјекослава Марко, Клаус Јоже Јоже, Кола Емила Јован, Милишић Анте Ивица, Прошић Богдана Никола, Радовић Марка Милан, Врчек Станка Златко, Вучетић Љубе Ратко, Зеќ Петра Милан;

техничките поручници: Гроздић Младена Душан, Хаџимустафић Осман Хајрудин, Јовић Цветка Јово, Стијеља Дане Илија;

санитетскиот поручник: Палашевски Владе Ђорђи;

инженерскиот поручник: Поповић Симе Стево;

поручниците на финансиска служба: Ристић Добривоја Властимир, Врањешевић Марка Марко;

артилерискиот поручник: Вермезовић Николе Владан;

потпоручниците за врска: Богдановић Стојадина Милан, Чукић Душана Богољуб, Филиповић Милојка Томислав;

артилерискиот потпоручник: Дошлов Максима Душан;

поморскиот потпоручник: Жадић Андре Чедомир;

пешадиските потпоручници: Лакић Лаке Цвијетин, Лукин Душана Слободан, Новак Ивана Иван, Живковић Ђуре Станко;

интендантските потпоручници: Марковић Томе Андрија, Вучковић Николе Бранко;

морнаричкотехничкиот потпоручник: Пауча Никола Милан;

поморските заставници: Алић Гашпара Томислав, Бојанић Цвије Драгољуб, Бошковић Станоја Јован, Бранџица Илије Анте, Ђурковић Ристе Мирослав, Ербан Леополда Еранц, Келеман Каролине Хајрих, Котарец Јована Теофило, Ковачев Петра Перо, Манџић Аранђела Драгослав, Петровић Милана Миодраг, Сикирица Илије Милан, Шпалета Крсте Анђелко, Велић Дане Петар;

техничките заставници: Антић Димитрија Аранђел, Цикотић Арифа Ђуле, Лампалов Шиме Иван, Николић Јоже Трипо, Перичић Мате Славко, Станојевић Петка Вождар;

заставниците на административна служба: Антонић Живана Живадин, Грљевић Мате Јосип, Кордић Назифа Хамдија, Максимовић Добривоја Ма-

ринко, Милетиќ Светолика Милета, Милошевиќ Јере Шиме, Онашиќ Луке Мате, Перишиќ Видоја Милан, Петковиќ Павла Радомир, Радоњиќ Марка Блажо, Шимлеша Анте Мирко, Шимуниќ Јуре Миле, Терзиќ Видоја Радован, Трипковиќ Тодора Живан, Врдољак Јакова Аугустин, Захировиќ Салка Бајро, Живковиќ Мирка Миодраг;

интендантските заставници: Биберчиќ Ѓирила Бранко, Буковиќ Стјепана Фрањо, Дабовиќ Николе Антон, Делиќ Мате Грго, Дујмовиќ Павла Томо, Ѓсновиќ Стевана Мирко, Гргурица Јуре Стипе, Ипша Марка Гвидо, Јовановиќ Богдана Веселин, Матијевиќ Андрије Ђорђе, Радиќ Драгића Милош, Славовиќ Ивана Петар, Спасојевиќ Миливоја Радован, Ујевиќ Анте Данијел, Умичевиќ Стевана Љубо;

санитетските заставници: Ѓуров Арсена Љубомир, Гомилановиќ Живка Дојчило, Велојиќ Ивка Обрад;

заставниците на финансиска служба: Ходак Андрије Јуре, Стојчев Сазда Ангел; морнарничкотехничките заставници: Јоциќ Николија Стојадин, Карагановски Георгија Коста, Томаш Јосипа Марин, Вујиќ Љубе Владимир;

заставниците за врска: Петровиќ Радоша Момчило, Виџентин Антона Јоже;

артилериските заставници: Радосављевиќ Миленка Најдан, Удовичиќ Јована Слободан, Виденовиќ Љубомира Властимир;

заставникот на АВХ одбрана: Шеган Драгана Петар;

пешадискиот заставник: Вуковиќ Јована Душан;

постарите водници I класа на административна служба: Бабиќ Здравка Томо, Бан Јосипа Иван, Божовиќ Косте Момир, Калајица Боже Иван, Крашковиќ Станка Казимор, Митровиќ Косте Јован, Рајковиќ Живојина Витомир, Шљивиќ Саве Обрен;

морнарничкотехничките постари водници I класа: Бјелиќ Адама Милош, Билођериќ Ивана Мата, Иџиќ Чедомира Драгослав, Јерковиќ Ивана Никола, Миклаужиќ Станка Иван, Митровиќ Драгомира Живко, Смеркар Бернарда Петар, Шабиќ Ређе Але, Штамбук Ивана Круно, Томљеновиќ Фрање Марко, Трухли Мартина Никола;

поморските постари водници I класа: Блај Винка Ѓинко, Будимировиќ Петра Љубомир, Гргичевиќ Мате Марко, Јанчиќ Вида Митар, Јовановиќ Сретена Душан, Марковиќ Животија Предраг, Модриќ Мије Ѓбро, Мохориќ Антона Антон, Павловиќ Драгише Љубиша, Повијаќ Блажа Јосип, Савиќ Миливоја Милић, Стефанов Исе Саво, Васиљевиќ Таназија Живојин, Вучиќ Ѓуре Максим;

интендантските постари водници I класа: Цветковски Владе Стевко, Милошевиќ Благоја Арсо, Вујчиќ Владе Милорад, Жнидариќ Блаже Станко;

пешадискиот постар водник I класа: Чинчурак Палка Павел;

техничкиот постар водник I класа: Чоловиќ Јегдомира Свето;

артилериските постари водници I класа: Ибрахимовиќ Мује Рецо, Лазовиќ Јовице Бранко;

постариот водник I класа на финансиска служба: Поточиќ Владимира Даворин;

морнарничкотехничките постари водници: Божиќ Томе Љубомир, Домоњи Шима Шиме, Круг Драгутина Драго, Терзиќ Светомира Раде, Васиќ Милан Томислав, Звоњак Николе Никола;

поморските постари водници: Чавар Ивана Илија, Ивиш Николе Јосип, Јемец Јакоба Франц, Караџиќ Реџепа Шериф, Којдиќ Илије Станко, Михаљица Ђорђа Лазо, Васиљевски Ѓуке Рајко;

пешадиските постари водници: Гачиќ Радослава Лука, Стојановиќ Младена Сретен;

постариот водник за врска: Миливојевиќ Светозара Владимир;

постариот водник на административна служба: Поповиќ Петра Мирко;

артилериските постари водници: Стефановиќ Стојилка Слободан, Спасиќ Живадина Љубиша;

пешадискиот водник I класа: Томиќ Јове Михајло;

воениот службеник III класа на административна служба: Бурсаћ Милоша Јово;

воените службеници IV класа на музичка служба: Гулиќ Антона Марко, Малпера Матије Марко;

воениот службеник IV класа на административна служба: Спасојевиќ Петра Станиша;

воените службеници IV класа на музичка служба: Дожаи Шиме Лајош, Тот Андрије Андрија;

воените службеници VIII класа на административна служба: Борина Ивана Невенка, Дедиќ Анте Соња, Патарчиќ Марка Иван;

Бр. 227

22 декември 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

393. Одлука за дополненија на Одлуката за утврдување на делот на девизите што работните организации можат да ги користат во смисла на чл. 16 и 17 од Законот за девизното работење — — — — — 601
394. Наредба за поблиските услови и за начинот на користењето на средствата предвидени во сојузниот буџет за 1971 година за унапредување на водостопанството — — — — — 601
395. Наредба за дополненија на Наредбата за утврдување на стоконните контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1971 година — — — — — 602
396. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Der Spiegel“ — — — — — 602
397. Наредба за поблиските услови и за начинот на користењето на средствата за геолошко-рударски истражувачки работи предвидени во сојузниот буџет за 1971 година — — — — — 602
398. Одлука за образување Сојуз на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија — — — — — 603
399. Одлука за финансирање на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија во периодот јули—септември 1971 година — — — — — 604
- Одлука за оценка на законитоста на одредбите од правилниците за распределба на личните доходи на работниците на Вишата педагошка школа од Белград — — — — — 604
- Решенија — — — — — 606
- Одликувања — — — — — 606
- Меѓународни договори — — — — — 481